

Количка за алат "HERCULES" со безбедносен BLOCK систем

940H2BLOCK



Profiles



Product attributes


- материјал: специјален ПЛУС челичен лим
- централно заклучување со брава и клуч на преклопување
- lock with key included also foam keyring
- Новиот Block безбедносен систем спречува на отварање на повеќе од една фиока одеднаш. Кога е отворена една од фиоките, сите други фиоки се заклучени и неможат да се отворат.
- тркала отпорни на масло и киселина со дијаметар од 125 мм, две со кочница, која ги

блокира вртењето и
ротирањето на тркалото.

- целосно извлекување на фиоките со висококвалитетни топчести шини
- отворањето и затворањето на фиоките е многу едноставно согласно на единственото решение-рачката на фиоката на горната страна им овозможува синхронизиран фат и отворање на фиоката на количката
- фиоки со нелизгачка внатрешна синтетичка постава
- 7 предни фиоки (5x L 563 x W 365 x H 70mm, 2x L 563 x W 383 x H 150mm)
- основни димензии со рачка и тркала L 1182 x W 640 x H 955 mm
- вкупен волумен на фиоки: 133 литри
- врата со брава
- дрвена работна горна површина
- статичен капацитет на товар на количката без тркала: 2300 кг.
- динамичен оптоварување на вагоните: 550 кг
- капацитет на носивост на фиоки: 45 кг
- фиоки компатибилни со SOS tool tray 1/3, 2/3, 3/3

Предности:

- Перфорираниот грб на задната страна на количката, овозможува закачување на алат со куки.
- Како додаток има и држач за спрејови, за лесно складирање на спрејови до ϕ 68mm и задна врата со брава.



	L	L1	L2	B	B1	H	H1	
626800	1182	1040	1080	640	550	955	800	96200

Retail packaging

	MA	MB	MC	
626800	600	1120	940	96200


Transport packaging

		TA	TB	TC	
626800	1	600	1120	910	96200


Spare parts



Set of locks with keys



Мала фиока EUROVISION



Голема фиока EUROVISION



Ball-bearing slide for tool carriage with BLOCK system, set of 1 pair



Set of casters



Swivel caster with brake



Синтетичка заштитна облога за фиоки 940E1-9, H1, H2, H3, M1, M2, M3



Синтетичка заштитна облога за фиока 940Е1-9, Н1, Н2, Н3, М1, М2, М3



Рачка 940Н1, Н2, Н3